

Почитувани,

Со посебна чест и задоволство ви го поднесувам на разгледување Годишиниот Извештај на Народна банка на Република Македонија (НБРМ) за 2000 година, со што се исполнува законската обврска за поднесување Извештај за сироведувањето на монетарната политика до Собранието на Република Македонија, согласно член 8 од Законот за Народна банка на Република Македонија.

Во целина, во 2000 година во Република Македонија беа осигуарени значајни макроекономски движења кои ја вбројуваат во редот на поускените години за македонската економија. При тоа, најзначајно макроекономско осигурување во 2000 година е зачувувањето на ценовната стабилност, имајќи ги предвид околностите кои делуваат во правец на разгорување на инфлацијата. Истовремено, во 2000 година дојде до значајно интензивирање на структурните реформи во речиси сите области на економијата. Оваа констатација не е само наша, туку и на некои релевантни меѓународни финансиски институции. Така, согласно "Извештајот за транзиција" на Европската банка за обнова и развој, Република Македонија во 2000 година осигури значаен напредок во сироведувањето на реформите во банкарскиот сектор, приватизацијата на оштествениот капитал, либерализацијата на цените, како и во либерализирањето на надворешно - трговскиот и девизниот работење. Заедно со изразениот реформистички курс на фискалната политика, ваквиото движење во 2000 година овозможија осигурување на соодветен пораст на БДП, како и создавање на реални основи за интензивирање на економскиот развој на долг рок. Од аспектот на надлежностите на Централната банка, оваа година ја одбележаа задржаната ценовна стабилност, реформите на монетарниот инструментариум, како и преземите мерки за подобрување на перформансите на банкарскиот систем.

Во 2000 година, во Република Македонија дојде до нејдоволен слет на околностите кои делуваат во правец на акцелерација на стапката на инфлација, која во изминатите години се одржуваше на стабилно и предвидливо едноцифрен ниво. Економската теорија и светскиот искуството покажуваат дека движењата на светскиот пазари вообичаено брзо се пренесуваат врз економскиот движења во малиот и оштетени економии, со оглед на нивната неможност да влијаат врз формирањето на светскиот цени. Така, порастот на цените на сировата нафта на светскиот пазари во текот на 2000 година во услови на атресијација на американскиот долар, најде соодветен одраз врз оштетото ниво на цени во Република Македонија имајќи предвид дека спроведува збор за значаен импакт во македонскиот стапканство. Истовремено, во правец на зголемување на цените делуваше и задржавањето на високата тарифа за пресметка на цената на електричната енергија, како и порастот на цените на одредени производи под контрола во последниот квартал од 2000 година.

Влијанието на овие фактори од немонетарна природа резултираше со одредено раздвижување на оштетото ниво на цени, при што на декемвриската основа стапката на инфлација, мерена преку промоциите на животот, изнесуваше 6,1% годишно. Значајно е да се истакне дека влијанието на немонетарните фактори кои доведоа до зголемување на стапката на инфлација во 2000 година во однос на минатите години е од првото карактер, со оглед на тоа што девизниот курс, монетарната, фискалната и политичката на политики, како потенцијални

фундаментални генератори на инфлацијата, осетанаа под контрола и координирање. Тоа претставува неопходен предуслов за одржување на ценовната стабилност на трајна основа.

Во 2000 година, БДП на Република Македонија оствари реален пораст од 5,1%, што претставува продолжување на позитивниот движења од претходниот период години и воедно показател за интензивирање на економската активност. Основни генератори на порастот на БДП се зголемената побарувачка и инвестицииите. Имено, покрај зголемената извозна побарувачка, во 2000 година беше регистрирано и зголемување на домашната побарувачка за стоки, особено во периодот непосредно пред воведувањето на ДДВ. Македонскиот производител реагираа на зголемената побарувачка преку искористување на постојаните капитали, зголемување на производствените работодатели во индустриската и намалување на реалниот трошоци на работењето. Најгорите за создавање на новолна инвестиционија клима преку создавање и зачувување на макроекономската стабилност, како и преку интензивирање на реформите во реалниот, фискалниот и финансискиот сектор, дојдоа до полн израз во текот на 2000 година. Имено, инвестицииите во основни средстапи во Република Македонија во 2000 година во однос на претходната година реално се зголемија за 52,0%, а истовремено беше регистриран и значаен прилив на странски капитал.

Согласно утврдените цели и задачи, монетарната политика во 2000 година беше насочена кон задржување на ценовната стабилност преку одржување на стабилен девизен курс на денарот во однос на германската марка, како номинална единица во економијата. Преку одржување на стабилен девизен курс на националната валута, Централната банка влијаеше во правец на стабилизирање на инфлаторниот очекувања во однос на движењето на цените. При тоа, уште еднаш се потврди емигристички утврдениот факти дека одржувањето на стабилен девизен курс на националната валута е од исклучително значење за ценовната стабилност во мала и отворена економија.

Интензивираната извозна активност заедно со девизниот прилив врз основа на странски инвестиции и донацији, овозможија продолжување на трендот на новолни движења на девизниот пазар од претходниот период. Имено, во 2000 година понудата на девизи на девизниот пазар значително ја надмина побарувачката за девизни средстапи, што овозможи реализација на нешто ошткуј на девизи од страна на Централната банка во износ од 190 милиони САД долари. Со тоа, девизниот трасакции на НБРМ беа основен тек на креирање на примарни пари во текот на 2000 година. Истовремено, најтешкиот ошткуј на девизи на девизниот пазар овозможи соодветен пораст на бруто девизниот резерви на НБРМ од 235 милиони САД долари. Со тоа, нивното ниво на крајот од 2000 година досегашна 714 милиони САД долари, што претставува еквивалент на 4,1 месечен увоз на стоки.

Добраја координираност меѓу монетарната и фискалната политика се потврди и во 2000 година. Имено, монетарните ефекти на девизниот трасакции на Централната банка беа неутрализирани преку зголемување на депозитите на државата кај НБРМ, како основен тек на поблекување на примарни пари во текот на 2000 година. Согласно зголемениот прилив во буџетот, врз основа на воведување на ДДВ и иоефикасна најлатата на даночите во текот на 2000 година, депозитите на државата константирано се зголемуваа. Таквите движења во фискалниот сектор резултирале со ребаланс на буџетот и донесување на соодветна програма за трошење на средстапата од буџетскиот суфицит на крајот на годината. Меѓу другото, на крајот на декември 2000 година беше извршиена предвремена ислатата на државниот обврзници за стапото девизно штедење. Иако значаен дел од

исилатениите средситва беа стерилизирани преку зголемување на износот на благајнички зајиси кај НБРМ, сепак дел од нив осигането на жиро - смешкиите на банките или се прелеја во готовина во остатек, со што се одразија врз нивото на промарните пари. Така, на 31.12.2000 година промарните пари досегнаа 12.089 милиони денари и во однос на минатогодишното ниво осигурија висок пораст од 3.574 милиони денари, или за 42,0%.

Монетарната политика во 2000 година беше дизајнирана согласно потребите за нормално одвидање на стоковно - паричните трансакции. При тоа, во првата половина од 2000 година паричната маса бележеше високи меѓугодишни стапки на пораст, додека во втората половина од годината дојде до забавување на стапките на меѓугодишнен пораст како последица на високата споредбена основа од претходната година. Така, на крајот на јуни 2000 година паричната маса М2 - денарски дел, на годишно ниво беше повисока за 24,4%, додека меѓугодишната стапка на пораст на крајот на декември 2000 година изнесуваше 17,5%.

Од исклучително значење за работењето на банките во Република Македонија и пакето иницијативи на економскиот развој на долг рок, е редистирирањето тренд на зголемување на депозитното популацијал на банките. Имено, решавањето на проблемот на старото девизно штедење со издавањето на државни обврзници во септември 2000 година, законскиите подобрувања во насока на посредни обезбедување на депозитите од страна на Фондот за осигурување на депозити, како и зајакнатиот супервизорски надзор над банкарското работење од страна на НБРМ, неминовно резултирала со постапено јакнење на довербата во банкарскиот систем. Тоа се согледува преку осигуруваната стапка на пораст на вкупниот депозити на државниот сектор во 2000 година од 23,1%, при што депозитите на населението се зголемија за 40,4%.

Ликвидноста на банкарскиот систем во текот на 2000 година констатуирано се одржување на високо ниво. Основен инструмент за регулирање на глобалното ниво на ликвидност беа аукциите на благајнички зајиси на Централната банка. Од април 2000 година се премина кон тендер на каматни стапки, со што се воведе слободно формирање на каматниот стапка од страна на банките - учесници, како доминантен облик на тргување на аукциите. Генерално, во текот на годината овие каматни стапки имаа општото тренд и во декември 2000 година изнесуваа 6,8%. Во услови на намалување на побарувачката за ликвидни средситва, намалување забележана и каматната стапка на пазарот на пари. Имено, во декември нејзиното ниво беше сведено на 7,1%, што е за 4,5 процентни точки под нивото на крајот на 1999 година.

Со цел да влијае во правец на намалување на каматниот стапка на банките, НБРМ во април 2000 година за еден процентен точка намали каматната стапка на ломбардниот кредити (17,5%) и есконтната стапка (7,9%). Сепак, овие промени, како и движењата на каматниот стапка на аукциите на благајнички зајиси на НБРМ и на пазарот на пари, не најдоа соодветен одраз врз нивото на активите и пасивите каматни стапки на банките, кои во просек во 2000 година изнесуваа 18,9%, односно 11,2%, соодветно, на годишно ниво. Во однос на 1999 година, каматниот стапка на банките се намалија за 1,6 односно 0,3 процентни точки, соодветно, што покажува дека се употребуваат фактори од системски карактер кои ја дешмернираат нивната ригидност.

Со укинувањето на кредитниот лимит на денарскиот пласмани на банките во април 2000 година, НБРМ направи целосен премин кон индиректни пазарни инструменти на монетарно регулирање. Укинувањето на кредитниот лимит на банките беше преследено со соодветна кредитна експанзија, која согласно супервизорскиот извештај е насочена кон добри комитети. Со оглед на

Поатрактивните кампани стапки на денарскиите парти на банките, во текот на 2000 година е забележана тенденција на намалување на девизните кредити на банките и ориентација кон денарски парти на банките беа повисоки за 27,8%, додека нивните девизни парти се намалија за 17,2%.

Задолемувањето на увозот на стоки во првиот квартал од 2000 година, нејосредно пред воведувањето на ДДВ, имаше траен ефект врз салдоот на трговскиот биланс на Република Македонија. Имено, поинтензивниот пораст на увозот во однос на извозот во текот на 2000 година, резултираше со трговски дефицит од 766 милиони САД долари. Ваквиот движења во надворешното трговско размена на Република Македонија резултираа со дефицит во трговната сметка на билансот на паркања, од 3,0% од БДП, што е на нивото од минатата година. На страната на капиталните трансакции од билансот на паркања на Република Македонија, значајно е да се истакне дека во 2000 година е регистриран највисок износ на странски директни инвестиции од 170 милиони САД долари, што главно се должи на продажбата на неколку значајни економски субјекти на странски стратешки инвестиции.

Од исклучително значење за затворање на финансискиот јаз во партиот биланс, како и за целокупниот кредитниот портфолиј на државата во светски рамки, е склучувањето на аранжман со меѓународните финансиски институции. Така, тоа крајка пауза, во последниот месец од 2000 година Република Македонија склучи аранжман со Меѓународниот монетарен фонд (IMF) и со Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD). Склучувањето аранжмани со меѓународните финансиски институции претставува значајна верификација на макроекономската политика во Република Македонија во изминатите неколку години. Покрај финансискиот ефект, значењето на склучениот аранжман се состои во формулирањето на консистентни среднорочни макроекономски политики, насочени во правец на спроведување на структурните реформи во економијата. Нивното имплементирање и интензивирање е од суштинско значење за динамиката на економскиот развој на Република Македонија.

Во овој контекст, она што се постигнува како задача на Централната банка во наредниот среднорочен период е секако најамошно усвршување на инструментите на монетарната политика. Имено, тоа извршениот целосен премин кон индиректни пазарни инструменти, константираното надградување на монетарниот инструментариум се очекува да овозможи поефикасно монетарно регулирање и подобрени перформанси на банкарскиот систем. Еден од најзадолжите предизвици на НБРМ на среден рок, во координација со Министерството за финансии, е развој на пазарот на капитал и воведување операции на отворен пазар со државни хартии од вредност.

Исповремено, реформите во партиот систем на Република Македонија, кои беа особено интензивирани во 2000 година, се очекува да бидат финализирани во текот на 2001 година кога ќе се осигури целосен премин кон РТГС системот (брзото променување во реално време кај Централната банка). Преносот на партиот промет кај банкарскиот сектор се очекува да резултира со поефикасно и олеснато управување со ликвидноста од страна на банките. Исповремено, тоа значи и изградување на стандардна финансиска инфраструктура, која е отишто прифаќена и претпоставлива во светски рамки.

Меѓу задачите кои претставуваат постигната преокупација на Централната банка се мерките и активностите насочени во правец на подобрување на перформаните на банкарскиот сектор. Така, најгорите во оваа сфера во 2000

година резултираа со донесување нов Закон за банки во јули 2000 година. Со нејзиното донесување е осигувано доближување на законската регулатива на Република Македонија од оваа област со регулативата на Европската Унија, особено во однос на усогласување на пруденините супервизорски стандарди. Истоизмерно, новиот Закон за банки се очекува да резултира со зајакнување на улогата на банкарскиот менажмент и подобрена ефикасност во банкарскиот работење.

Истоизмерно, регистрирањето влез на странски капитал во македонскиот банкарски систем и особено промоцијата на најголемата банка на странски стапешки инвестиции во 2000 година, се очекува да резултира со повеќекратни позитивни ефекти за вкупниот банкарски систем и македонската економија воопшто. При тоа, покрај зголемувањето на штедењето, квалитативно подобрението конкуренција во банкарскиот систем ќе доведе до збогатување на понудата на банкарски производи и услуги. Така, се очекува зголемување на кредитната понуда за секоторот на население, како и поинтензивно кредитирање на секторите на изградба и проекти на мали и средни претпријатии, како значајни генератори на економската активност во националната економија. Од друга страна, зголемувањето на кредитната понуда во услови на подобрена конкуренција и зголемен дејозитетен потенцијал, се очекува да резултира со соодветно намалување на активните каматки на банките. Спроведението дојолнувања на законската регулатива во насока на побрга наилажа на банкарскиот побарувања, заедно со засилениот супервизорски надзор над банките од страна на Централната банка, како и поефикасниот менажмент на банките, треба да доведат до квалитетивни подобрувања во структурата на банкарскиот кредитни портфолио. Иако во текот на 2000 година во однос на дел од овие прашања беше осигуван одреден предик, сепак, потребни се конкретни најави со цел да се создадат сите неопходни предуслови за ефикасно функционирање на банкарскиот систем. Единствено здрав и ефикасен банкарски и финансиски систем може да обезбеди соодветна финансиска поддршка на реалниот сектор на економијата. Во овој контекст, НБРМ е трајно ориентирана кон превземање адекватни мерки и активности кои би биле во функција на изградување на ефикасен банкарски систем, придонесувајќи на тој начин за осигурување на динамичен економски развој, одржлив на долг рок.

Скопје, март, 2001

д-р Јубе Трнски
Гувернер и Претседател на Советот на
Народна банка на Република Македонија